



СЛУЖ

НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАЦИЈА

1830

Službeni vesnik SR
Makedonije

2

91001 Skopje
fah 51

„СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ“ излегува во издание на српскохрватски односно хрватскохрватски, словенечки, македонски, албански и унгарски јазици. — Огласи според тарифата — Жиро сметка кај Службата на општествено книговодство 60892-603-19644

Петок, 13 август 1982

БЕЛГРАД

БРОЈ 49

ГОД. XXXVIII

Цена на овој број —
Претплатата за 1982 година изнесува 1.140 динари. Рок за рекламации 15 дена. — Редакција: Улица Јована Ристика број 1. Пошт. факс 226. — Телефон: Централна 650-135; Уредништво 651-855; Служба за претплата 651-732; Телекс 11756

602.

Врз основа на член 11 став 5 од Законот за заштита на животните од заразни болести што ја загрозуваат целата земја („Службен лист на СФРЈ“, бр. 43/76), Сојузниот комитет за земјоделство пропишува

П РА В И Л Н И К

ЗА МЕРКИТЕ ЗА СУЗБИВАЊЕ И ИСКОРЕНУВАЊЕ НА САЛМОНЕЛОЗА НА ПЕРНАТА ЖИВИНА

Член 1

Заради сузбивање и искоренување на салмонелоза на перната живина во јато, се применуваат мерките предвидени со овој правилник.

Член 2

Под јато на перната живина што се одгледува во фарми се подразбира, во смисла на овој правилник, група на перната живина од иста старост и ист извор, ако се наоѓа во еден објект и ако тој објект ги исполнува условите на строга изолација.

Ако објектот не располага со дезинфекционен пункт, со посебни обувки и облека за работа на работниците во него и не ги исполнува условите за вршење на тековна дезинфекција, под јато на перната живина се подразбира група на перната живина од ист извор и иста старост ако се држи изолирано.

Под јато на перната живина во екстензивни услови на одгледување се подразбира, во смисла на овој правилник, сета перната живина што се наоѓа во еден двор. Ако тој двор не е изолиран, под јато се подразбира сета перната живина од поголем број објекти или од цела населба.

Член 3

Како заболена од салмонелоза се смета перната живина кај која со бактериолошки преглед (микроскопски и културелен) и со серолошки и биохемиски преглед е утврдена инфекција со бактерии од родот *Salmonella*.

Член 4

На дијагностичко испитување на салмонелоза подлежат:

1) сите сировини за приготвување храна за исхрана на перната живина (рибино брашно, месо брашно, месно-коскено брашно, коскено брашно, брашно приготвено од отпадоци на заклана перната живина, крвно брашно и маслени погачи) — пред нивното користење за приготвување храна;

2) храната што е користена за исхрана на перната живина болна од салмонелоза;

3) уредите и просториите за инкубирање на јајца од перната живина, амбалажата (освен хартиена)

и опремата што се користи при инкубирањето — најмалку четирипати годишно;

4) оплодените јајца од кои, при инкубирањето, не се извеле пилиња, пцовисаните пилиња и неразвиените пилиња и нивниот фецес. На преглед се подложуваат најмалку 100 неизведени оплодени јајца, неразвиени пилиња и пцовисани пилиња. Од инкубатори со капацитет до 3.600 јајца, на преглед се подложуваат најмалку 10 извадоци;

5) еднодневните пилиња што ќе пцовисаат во текот на транспортот и пилињата што ќе пцовисаат во текот на три дена од денот на завршениот транспорт;

6) објектите за производство на јајца и месо од перната живина и објектите за одгледување на перната живина — во текот на производството;

7) збирниот извадок на фецесот на подмладокот и несилките — двапати годишно (во одгледување и експлоатација);

8) труповите на пцовисана перната живина од матичните фарми и од фармите на несилки што се користат за производството на конзумни јајца — еднаш месечно, со тоа што како извадок се смета еднодневно пцовисување од најмногу 20 трупа;

9) кожата, месото и паренхимските органи (прните дробови, срцето, Фабрициевата, бурза и слезината) на заклана перната живина — на еден збирен извадок што се зема на кланицата од најмалку 10 животни од дневното колење, на почетокот и на крајот на дневното колење.

Член 5

Ако со дијагностичко испитување на салмонелоза се утврди предизвикувач на салмонелоза, ќе се наредат следните мерки, и тоа:

1) сировините за приготвување храна за исхрана на перната живина мораат да се деконтаминираат по соодветна постапка;

2) просториите, апаратите и приборот на местата за производство и складирање на храна наменета за исхрана на перната живина мораат санитарно да се обработат со соодветно дезинфекционно средство;

3) просториите и уредите во инкубаторските станици, амбалажата и опремата што се користи во нив и возилата со кои се врши транспорт на перната живина и јајца мораат да се обработат со соодветно дезинфекционно средство;

4) јајцата за насад веднаш по собирањето и апаратите за инкубирање мораат да се дезинфикуваат со бактерициден гас;

5) јајцата вложени во инкубатор истиот ден се подложуваат во текот на инкубирањето на санитарна обработка со бактерициден гас — двапати; третиот до четвртиот ден и осумдесеттиот до деветнаесеттиот ден;

6) изведените пилиња, исклучиво додека се уште влажни, мораат санитарно да се обработат со бактерициден гас во инкубаторот — веднаш по изведувањето;

7) неизведените јајца, изведените неразвиени пилиња и другите отпадоци во инкубаторот мораат нештетно да се отстранат;

8) дезинфекција, дезинсекција и дератизација на заразените објекти за одгледување перната живина и за производство на јајца и месо од перната живина, со тоа што најдоцна вториот ден од денот на извршувањето на тие постапки да се сprovede контрола на ефикасноста;

9) отстранувањето на шталското ѓубре надвор од економскиот двор и негово пакување, со тоа што шталското ѓубре не смее да се употребува до истекот на рокот од три месеци од денот на извршеното пакување;

10) лекување на болната перната живина со соодветен антибиотик, врз основа на антибиограм.

Член 6

Се смета дека салмонелозата на пернатата живина во јато за приплод престанала ако со дијагностичко испитување извршено десеттиот и двасеттиот ден од денот на опроведувањето на сите наредени мерки и завршеното лекување, е утврден негативен резултат на извадоците на органите од пловисаната перната живина, на клоакалните брисеви и на простирката од заразениот објект.

Се смета дека салмонелозата на перната живина во јато што се користи за госње престанала ако со дијагностичко испитување извршено петтиот и петнаесеттиот ден од денот на спроведените сите наредени мерки и завршеното лекување, е утврден негативен резултат на извадоците на органите од пловисаната или присилно заклана перната живина односно јато.

Член 7

Перната живина што се користи за која и да е фаза на репродукција мора да се храни исклучително со храна приготвена од сировини кои се испитани на салмонелоза а резултатите добиеани со таквото испитување се негативни.

Член 8

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на неговото објавување во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 6035
30 јуни 1982 година
Белград

Заменик-претседател
на Сојузниот комитет за
земјоделство.

д-р Бранко Јоановиќ, с. р.

603.

Врз основа на член 11 став 5 од Законот за заштита на животните од заразни болести што е регулирано во делата на земја (Службен лист на СФРЈ, бр. 43/76), Сојузниот комитет за земјоделство пропишува

П Р А В И Л Н И К ЗА МЕРКИТЕ ЗА СУЗБИВАЊЕ И ИСКОРЕНУВАЊЕ НА КОКОШКИН ТИФ

Член 1

Заради сузбивање и искоренување на кокошкин тиф во јато на перната живина, се применуваат мерките предвидени со овој правилник.

Член 2

Под јато на перната живина кое се одгледува во фарми, во смисла на овој правилник, се подразбира група на перната живина од иста старост и од ист извор, ако се наоѓа во еден објект и ако тој објект ги исполнува условите на строга изолација.

Ако објектот не располага со дезинфекционен пункт, со посебни обувки и облека за работа на работниците во него и ако не ги исполнува условите за вршење тековна дезинфекција, под јато на перната живина се подразбира група на перната живина од иста старост и од ист извор, ако се држи изолирано.

Под јато на перната живина во екстензивни услови на одгледување се подразбира, во смисла на овој правилник, сета перната живина што се наоѓа во еден двор. Ако тој двор не е изолиран, под јато се подразбира сета перната живина од поголем број објекти или од цела населба.

Член 3

Како заболена од кокошкин тиф се смета перната живина кај која со бактериолошко испитување (микроскопски и културелно) и со серолошки и биохемиски преглед е утврден предизвикувач на кокошкин тиф (*salmonella galinara* или *Salmonella pullorum*).

Член 4

На дијагностичко испитување на кокошкин тиф подлежат:

1) сите сировини за приготвување добиточна храна за исхрана на перната живина (рибино брашно, месно брашно, коскено брашно, месно-коскено брашно, брашно приготвено од отпадоци на заклана перната живина, крвно брашно и маслени погачи) — пред пивното користење за приготвување на храна;

2) храната што е користена за исхрана на перната живина заболена од кокошкин тиф;

3) уредите и престориите за инкубирање на јајца од перната живина, амбалажата (освен хартиена) и опремата што се користи при инкубирањето — најмалку четирипати годишно;

4) оплодените јајца од кои, при инкубирањето, не се излеле пилиња, амбалажата (освен хартиена) и неразвиените пилиња и пилиниот фецес. На преглед се подложуваат најмалку 100 неизведени оплодени јајца, независни пилиња и пловисани пилиња. Од инкубатор со капацитет до 3.000 јајца, на преглед се подложуваат најмалку 10 извадоци;

5) еднодневните пилиња што ќе пловисаат во текот на транспортот и пилињата што ќе пловисаат во текот на три дена од депот на завршениот транспорт;

6) објектите за производство на јајца и месо од перната живина и објектите за одгледување на перната живина во текот на производството;

7) збирен извадок на фецесот на подмладокот и несилките — двапати годишно (во одгледување и експлоатација);

8) труповите на пловисана перната живина од матичните фарми и од фармите на несилки што се користат за производство на конзумни јајца, еднаш неделно, со тоа што како извадок се смета еднодневното пловисување од најмалку 20 животни;

9) кожата, месото и паренхимските органи (црпниот дроб, срцето, Фабрициевата бурза и слезината) од заклана перната живина, на еден збирен извадок земен на кланицата од најмалку 10 животни на дневното колење, на почетокот и на крајот на дневното колење.

Член 5

На дијагностичко испитување на кокошкин тиф подлежи приплодна перната живина во времето на почетокот на несењето со тоа што испитување да се врши кај несивооста од 10% во поволна епизоотолошка ситуација, односно 30% до 50% од несивооста ако кокошкин тиф во јатото бил утврден во период од три години наназад.

Член 6

Дијагностичко-серолошко испитување на перната живина на кокошкин тиф се врши со метод на брза крвна аглутинација. Позитивните резултати од брза крвна аглутинација мораат да се проверат со лабораториско испитување (бавна аглутинација, патоанатомски преглед, бактериолошко испитување на јајниците, црниот дроб и слезината на пернатата живина кај која со брза крвна аглутинација е утврден позитивен резултат).

Член 7

Дијагностичко испитување со брза крвна аглутинација на фармите во кои не е утврдуван кокошкин тиф се врши кај 15% од бројот на пернатата живина во секое јато, а ако резултатите од постојаната бактериолошка контрола во текот на одгледувањето на пилињата биле негативни на *Salmonella galinatum* i *Salmonella pullorum*, јатата од 500 несилски мораат да се прегледаат во целост.

На фармите во кои во претходните години е утврдуван кокошкин тиф, како и во јатата во кои со клинички преглед ќе се посмнева на оваа заразна болест, со испитувањето мораат да се опфатат најмалку 25% од вкупниот број перната живина на тоа јато.

Ако со брза крвна аглутинација се добие позитивен резултат, со испитување мора да се опфати целото јато на перната живина.

Член 8

Ако со лабораториско испитување на начинот предвиден во член 6 од овој правилник се утврди предизвикувач на кокошкин тиф, постапката на лабораториско испитување мора да се повторува во растојание од 21 ден се додека две последовни лабораториски испитувања не ќе дадат негативен резултат кај целото јато на перната живина.

Додека трае лабораториското испитување, сè до престанокот на заразата, јајцата не смеат да се користат за насад.

Член 9

Ако во јато на перната живина во кое има повеќе од 1.000 животни ќе се утврдат помалку од 10% позитивни резултати на брза крвна аглутинација во однос на вкупниот број перната живина во тоа јато, ќе се примени натамошно испитување и санација на јатото со издвојување на позитивните животни од тоа јато.

Во јата со помалку од 1.000 животни во кои се утврдени повеќе од 10% позитивни резултати од испитувањето ќе се преземе колење на целото јато на перната живина.

Член 10

Јајца за насад можат да се пуштаат во промет само ако потекнуваат од јата во кои не владее кокошкин тиф, односно од јата во кои дијагностичкото испитување дало негативен резултат.

Член 11

Ако во суровините за приготвување храна наменета за исхрана на перната живина ќе се утврди предизвикувач на кокошкин тиф, таквата храна и суровините за нејзино приготвување мораат да се деконтаминираат со примена на соодветна постапка.

Член 12

Просториите, апаратите и приборот на местата за производство и складирање на добиточна храна во која е утврден предизвикувач на кокошкин тиф мораат да се дезинфикуваат.

Член 13

Просториите и уредите во инкубаторските станици, амбалажата и опремата што се користат во нив, како и возилата што се користени за превоз на таков материјал, по утврдувањето на кокошкин тиф мораат да се дезинфикуваат.

Член 14

Во објектите за одгледување на перната живина во кои е утврден кокошкин тиф мора да се спроведе дезинфекција, дезинсекција и дератизација, со тоа што најдоцна два дена по спроведувањето на овие мерки да се изврши контрола на нивната ефикасност.

Член 15

Шталското ѓубре од заразените објекти мора да се изнесе надвор од економскиот двор и да се запакнува на оддалеченост од најмалку 500 метри, со тоа што не смее да се користи до истекот на рокот од три месеци од пакувањето.

Член 16

Кокошкиниот тиф се смета како престанат во јато на перната живина за приплод ако, по спроведените сите наредни мерки и завршената дезинфекција, со дијагностичко испитување извршено на десеттиот и дваесеттиот ден е добиен негативен резултат на извадоците на органи од пцовисани животни, на клоакалните брисеви и на простирката од заразниот објект.

Кокошкиниот тиф се смета како престанат во јато на перната живина која се користи за гоеење ако се определени сите наредени мерки и ако е завршена дезинфекцијата и ако со дијагностичко испитување извршено на петтиот и петнаесеттиот ден е утврден негативен резултат на извадоците од органи на пцовисани или присилно заклани животни.

Член 17

Перната живина што се користи за која и да е фаза на репродукција мора исклучително да се храни со храна приготвена од суровини претходно испитани на кокошкин тиф, со негативен резултат.

Член 18

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 6086

30 јуни 1982 година

Белград

Заменик-претседател
на Сојузниот комитет за
земјоделство.

д-р Бранко Јовановиќ, с. р.

604.

Врз основа на член 11 став 5 од Законот за заштита на животните од заразни болести што ја загрозуваат целата земја („Службен лист на СФРЈ“, бр. 43/76), Сојузниот комитет за земјоделство пропишува

П Р А В И Л Н И К ЗА МЕРКИТЕ ЗА СУЗБИВАЊЕ И ИСКОРЕНУВАЊЕ НА ЛЕПТОСПИРОЗА НА ЖИВОТНИТЕ

Член 1

Заради сузбивање и искоренување на лептоспироза на животните, се применуваат мерките предвидени со овој правилник.

Член 2

Како заболени од лептоспироза се сметаат животните:

1) кај кои со серолошко испитување на крвта со реакција на микроскопска аглутинација (МА) ќе се утврди титар на антитела поголем од 1:100 за следните серотипови на *Leptospira interrogans: tarassovi, pomonna, icterohaemorrhagiae, grippotyphosa, canicola, sejroe, australis* и *bataviae*;

2) кај кои предизвикувач на лептоспироза ќе се изолира од крвта, уринот или од пометнати фетуси, односно од нивни трупови и органи;

3) кај кои, при колењето, ќе се утврдат карактеристични патоморфолошки промени, а со дијагностичко испитување ќе се докаже лептоспира.

Член 3

Ако животните не покажуваат клинички знаци на лептоспироза, а со серолошко испитување во нивната крв ќе се утврди титар на антитела од 1:100, задолжително во периодот од седмиот до четиринаесеттиот ден од денот на извршениот прв преглед се врши повторно испитување на крвта на тие животни. Ако со повтореното серолошко испитување на крвта не биде утврден титар на антитела поголем од 1:100 спрема истиот серотип, животните се сметаат како незаразени.

Член 4

На дијагностичко испитување на крвта со реакција на микроскопска аглутинација подлежат најмалку еднаш годишно приплодни говеда, приплодни свињи и приплодни коњи во општествена сопственост.

Приплодни говеда, приплодни свињи и приплодни коњи што се наоѓаат кај индивидуални лица подлежат на дијагностичко испитување најмалку еднаш во три години, зависно од епизоотолошката ситуација.

Член 5

Дијагностичко испитување на животни на лептоспироза се врши во специјалистичка ветеринарска организација на здружен труд определена за тоа.

Дијагностичко испитување се врши:

1) во случај на пометнување — во рок од 12 часа;

2) во случај на повисување на животни што боледуваат со клинички знаци на лептоспироза;

3) ако при колењето на животните се утврдат промени сомнителни на лептоспироза.

Ако резултатот од дијагностичкото испитување што е извршено поради пометнување на животното, е негативен испитувањето ќе се повтори во период од четиринаесеттиот до дваесет и првиот ден.

Член 6

Во дворот и во објектот во кои е утврдена лептоспироза на животните ќе се наредат следните мерки:

1) издвојување на заболениите од здравите животни;

2) лекување на заболениите животни и на сите животни со титрови на антитела пониски од 1:100 со соодветен антибиотик;

3) забрана на движење на заболениите животни надвор од заразениот двор односно заразениот објект;

4) дезинфекција и дератизација на заразениот двор, односно заразениот објект со обврска за отстранување на отпадните води од тој двор, односно објект, поправка на канализацијата, на оштетените подови и дренажниот систем и исушување на околината на заразениот двор, односно заразениот објект;

5) контрола на поилиштата, заради спречување загадување на бунарите и на системите за напојување во заразениот двор и заразениот објект и во нивната поблиска околина;

6) дезинфекција на бунарите и на системите за напојување со вода;

7) дијагностичко испитување на лептоспироза на сите други животински фекали, вклучувајќи ги и ситните глодари;

8) дијагностичко-серолошко испитување на крвта на сите животни во заразениот двор односно заразениот објект двапати во растојание од по 21 ден по завршеното лекување и спроведените сите наредени мерки.

Член 7

Во запат во кој е утврдена лептоспироза, шест месеци по сапирањето на болеста задолжително се врши дијагностичко испитување на 20% од вкупниот број животни на тој запат. Ако резултатот од дијагностичкото испитување е негативен, можат да се пуштат во промет грла за приплод од тој запат, без ограничување.

Член 8

Се смета дека лептоспирозата во заразениот двор односно заразениот објект престанала ако се извршени сите наредени мерки од член 6 на овој правилник и извршена завршна дезинфекција и ако од таа дезинфекција поминало време од 21 ден.

Член 9

За извршените мерки што се предвидени во член 6 од овој правилник до органот надлежен за работи на ветеринарството на републиката, односно автономната покраина, се доставуваат следните податоци: назив на општината, место, име или назив на лицето што држи животни, видови животни што се подлежат на дијагностичко испитување, ознаки на животните, резултат од дијагностичкото испитување и лек што е користен во заразениот двор, односно заразениот објект.

Член 10

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 6087

30 јуни 1982 година

Белград

Заменик-претседател
на Сојузниот комитет за
земјоделство,

д-р Бранко Јовановиќ, с. р.

605.

Врз основа на член 11 став 5 од Законот за заштита на животните од заразни болести што ја загрозуваат целата земја („Службен лист на СФРЈ“, бр. 43/76), Сојузниот комитет за земјоделство пропишува

П Р А В И Л Н И К

ЗА МЕРКИТЕ ЗА СУЗБИВАЊЕ И ИСКОРЕНУВАЊЕ НА ЗАРАЗНИ БОЛЕСТИ НА ПЧЕЛИТЕ

Член 1

Заради сузбивање и искоренување на заразни болести на пчелите *Pestis avium* (во натамошниот текст: американска чума на пчелино легло), *acariasis arum* (во натамошниот текст: акароза), *nosemosis* (во натамошниот текст: ноземоза) и *varoosis* (во натамошниот текст: вароза) се применуваат мерките предвидени со овој правилник.

Член 2

Пчелино легло се смета за заразено од американска чума на пчелино легло ако со клинички преглед се утврдат промени карактеристични за таа болест, а со дијагностичко испитување се утврди *B. Larvae*, предизвикувач на оваа болест.

Член 3

На дијагностичко испитување кое се врши во специјализирана ветеринарска организација на здружен труд определена за тоа подлежат сите пчелини заедници за кои ќе се посомнева на зараза од член 2 на овој правилник. Контролно дијагностичко испитување на американска чума на пчелино легло се врши во септември или октомври во сите пчеларници во кои е утврдена таа зараза.

Член 4

Ако во пчеларникот се утврди американска чума на пчелино легло, ќе се наредат следните мерки:

- 1) затворање на заразениот пчеларник;
- 2) уништување на сите заразени кошници со неподвижно саќе, заедно со пчелите и саќето;
- 3) уништување на сите дотраени кошници, без оглед на типот на изработката, заедно со пчелите и саќето;
- 4) уништување на заразеното саќе и на пчелите од зразените кошници со запалување и закопување, со тоа што приборот и кошниците да се дезинфикуваат;
- 5) забрана на држење пчелини заедници без матици и спречување ројење на пчелите во заразениот пчеларник;
- 6) дезинфекција на пчеларникот и пчеларскиот прибор што се користи при извршувањето на мерките наредени во заразениот пчеларник со соодветно дезинфекционо средство или, зависно од материјалот, со подгорување.

Член 5

Во полупречник од три километри околу заразениот пчеларник во сите пчелини заедници се врши дијагностичко испитување на американска чума на пчелино легло.

Член 6

Се смета дека американската чума на пчелино легло во заразениот пчеларник престанала ако се спроведени сите наредени мерки од член 4 на овој

правилник. Во таквите пчеларници мора да се изврши контролно дијагностичко испитување два месеца по спроведувањето на наведените мерки.

Член 7

Се смета дека пчелите се заразени со акароза ако со клинички преглед се утврдат знаци карактеристични за таа болест, а со дијагностичкото испитување се утврди *Ascarapis Woodi*.

Член 8

На дијагностичко испитување на акароза, кое се врши во специјалистичка ветеринарска организација на здружен труд определена за тоа, подлежат еднаш годишно — до крајот на март, сите пчеларници од кои се пуштаат во промет пчелини заедници, пчелини заедници за одгледување на матици, сите пчелини заедници во оплодните станици и сите пчелини заедници сомнителни на акароза.

Член 9

Ако кај пчелите се утврди акароза, во заразениот пчеларник ќе се наредат следните мерки:

- 1) забрана на преместување на сите пчелини заедници во полупречник од три километри околу заразениот пчеларник;
- 2) лекување на сите пчелини заедници внатре во заразениот круг со соодветен лек;
- 3) контролно дијагностичко испитување во заразените пчеларници, кое се спроведува следната пролет;
- 4) затворање на заразениот пчеларник до завршувањето на постапката на лекување.

Член 10

Се смета дека акарозата во заразениот пчеларник престанала ако се спроведени сите наредни мерки од член 9 на овој правилник.

Член 11

Се смета дека пчелите се заразени од ноземоза ако со клинички преглед се утврдат промени карактеристични за таа болест, а со дијагностичкото испитување се утврди *Nosema apis*.

Член 12

На дијагностичко испитување на ноземоза, кое се врши во специјалистичка ветеринарска организација на здружен труд определена за тоа подлежат, еднаш годишно — до крајот на март — сите пчеларници од кои се пуштаат во промет пчелини заедници, пчелини заедници за одгледување на матици, сите пчелини заедници во оплодните станици и сите пчелини заедници сомнителни на ноземоза.

Член 13

Ако кај пчелите се утврди ноземоза со клинички знаци, во заразениот пчеларник ќе се наредат следните мерки:

- 1) запалување на изразито слаби пчелини заедници;
- 2) лекување на пчелините заедници со соодветен лек и префрлање на пчелите од заразените во дезинфикувани кошници;
- 3) затворање на заразениот пчеларник и забрана на промет до завршувањето на лекувањето;

4) дезинфекција со соодветно дезинфекционо средство на кошниците во кои е утврдена ноземоза, на саќето од тие кошници, пчеларскиот прибор и на другите предмети што се користат во заразниот пчеларник;

5) уредување на хигиенски напојувалишта за пчели.

Член 14

Ако со дијагностичко испитување во пчеларникот се утврди *Nosema apis* без клинички знаци карактеристични за таа болест, ќе се изврши лекување на сите пчелини заедници во тој пчеларник со соодветен лек и ќе се наредат и други мерки предвидени во член 13 на овој правилник.

Член 15

Се смета дека ноземозата во заразниот пчеларник престанала ако се спроведени сите наредни мерки од член 13 на овој правилник.

Член 16

Се смета дека пчелите се заразени со варооза ако со клинички преглед се посомнева на таа болест, а со дијагностичко испитување се утврди *Varroa Jacobsony*.

Член 17

На дијагностичко испитување на варооза, кое се врши во специјалистичка ветеринарска организација на здружен труд определена за тоа, подлежат еднаш годишно — до крајот на март, сите пчеларници од кои се пуштаат во промет пчелини заедници, пчелини заедници за одгледување на матици, сите пчелини заедници во оплодните станици и сите пчелини заедници сомнителни на варооза. Ако е посомнева дека пчелина заедница е заразена со таа болест, дијагностичко испитување се врши и во другите месеци.

Член 18

Ако кај пчелите се утврди варооза, во заразниот пчеларник и во полупречник од три километри околу него ќе се наредат следните мерки:

- 1) лекување на заразените пчелини заедници најмалку двапати годишно, во пролет и во есен;
- 2) отстранување на поклопените трutowски ларви од кошниците и користење на други методи за уништување на паразити;
- 3) забрана на преместување на заразени пчелини заедници до завршувањето на определеното лекување.

Член 19

Се смета дека вароозата во заразниот пчеларник престанала ако се спроведени сите наредни мерки од член 18 на овој правилник.

Член 20

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“

Бр. 6088
30 јуни 1982 година
Белград

Заменик-претседател
на Сојузниот комитет за
земјоделство.

д-р Бранко Јовановиќ, с. р.

603.

Врз основа на член 43 став 2 и чл. 52 и 56 од Законот за евиденциите во областа на трудот („Службен лист на СФРЈ“, бр. 2/77 и 21/82), Сојузниот комитет за труд, здравство и социјална заштита пропишува

УПАТСТВО

ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА УПАТСТВОТО ЗА МЕТОДОЛОШКИТЕ ПРИНЦИПИ ЗА ВОДЕЊЕ НА ЕВИДЕНЦИЈИТЕ ВО ОБЛАСТА НА ТРУДОТ И ЗА СРЕДСТВАТА, НАЧИНОТ И РОКОВИТЕ ЗА ДОСТАВУВАЊЕ НА ПРИЈАВИ И ИЗВЕШТАИ

1. Во Упатството за методолошките принципи за водење на евиденциите во областа на трудот и за средствата, начинот и роковите за доставување на пријави и извештаи („Службен лист на СФРЈ“, бр. 58/77) во точка 1 зборовите: „Пријавата за привремено вработување во странство,“ се бришат, зборовите: „Југословенски граѓани“ се заменуваат со зборовите: „граѓаните на Социјалистичка Федеративна Република Југославија“ на сите три места, а зборовите: „Југословенските граѓани привремено вработени во странство“, се заменуваат со зборовите: „граѓаните на Социјалистичка Федеративна Република Југославија на привремена работа во странство“.

2. Во точка 3 зборовите: „надлежната самоуправни интересна заедница за вработување“ се заменуваат со зборовите: „самоуправната интересна заедница за вработување на чие подрачје има живеалиште или на подрачјето на таа заедница му престанал работниот однос“.

3. Во точка 5 зборовите: „Југословенски граѓани привремено вработен во странство“ се заменуваат со зборовите: „Граѓани на Социјалистичка Федеративна Република Југославија на привремена работа во странство“.

4. Во точка 8 зборовите: „Југословенски граѓани привремено вработен во странство“ се заменуваат со зборовите: „граѓани на Социјалистичка Федеративна Република Југославија на привремена работа во странство“.

5. Во точка 10 став 1 зборовите: „несреќа на работа“ се заменуваат со зборовите: „повреда на работа“.

Во ст. 2 и 3 зборовите: „несреќа на работа“ се заменуваат со зборовите: „повреда на работа“.

6. Во точка 12 во одредбата под 3 став 2 се брише.

7. Во точка 22 зборовите: „несреќа при работата“ се заменуваат со зборовите: „повреда на работа“.

8. Во точка 23 зборовите: „несреќа при работата“ се заменуваат со зборовите: „повреда на работа“, на двете места.

9. Во називот на глава III над точка 24 зборовите: „Југословенски граѓани“ се заменуваат со зборовите: „граѓани на Социјалистичка Федеративна Република Југославија“.

10. Во точка 24 став 1 зборовите: „Југословенски граѓани“ се заменуваат со зборовите: „граѓани на Социјалистичка Федеративна Република Југославија“ на двете места, одредбата под 1 се брише, а досегашните одредби под 2 до 5 стануваат одредби под 1 до 4. Во став 3 зборовите: „Образецот ЕР-1 и Образецот ЕР-2 се печатат“ се заменуваат со зборовите: „Образецот ЕР-2 се печати“.

11. Во точка 25 зборовите: „Сојузното биро за работи на вработувањето“ се заменуваат со зборовите: „Сојузната организација надлежна за работи на вработувањето“, а зборовите: „Сојузниот комитет за труд и вработување“ се заменуваат со зборовите: „сојузниот орган на управата надлежен за труд, здравство и социјална заштита“.

12. Во точка 26 зборовите: „југословенските граѓани“, се заменуваат со зборовите: граѓаните на Социјалистичка Федеративна Република Југославија.“

13. Во точка 27 зборовите: „Сојузното биро за работи на вработувањето“ се заменуваат со зборовите: „сојузната организација надлежна за работи на вработувањето“.

14. Во точка 28 зборовите: „Сојузното биро за работи на вработувањето“ се заменуваат со зборовите: „сојузната организација надлежна за работи на вработувањето“, а зборовите: „Сојузниот комитет за труд и вработување“ — со зборовите: „сојузниот орган на управата надлежен за труд, здравство и социјална заштита“.

15. Во точка 29 зборовите: „југословенските граѓани“ се заменуваат со зборовите: „граѓаните на Социјалистичка Федеративна Република Југославија“, на двете места.

16. Во точка 30 зборовите: „Сојузното биро за работи на вработувањето“ се заменуваат со зборовите: „сојузната организација надлежна за работи на вработувањето“.

17. Во точка 31 зборовите: „Сојузното биро за работи на вработувањето“ се заменуваат со зборовите: „сојузната организација надлежна за работи на вработувањето“, а зборовите: „Сојузниот комитет за труд и вработување“ — со зборовите: „сојузниот

орган на управата надлежен за труд, здравство и социјална заштита“.

18. Во точка 32 став 1 зборовите: „југословенските граѓани“ се заменуваат со зборовите: „граѓаните на Социјалистичка Федеративна Република Југославија“.

Во став 5 зборовите: „Сојузниот комитет за труд и вработување“ се заменуваат со зборовите: „сојузниот орган на управата надлежен за труд, здравство и социјална заштита“.

19. Во Образецот ЕР-3 зборовите: „се прилагаат ————— пополнети Пријави за привремено вработување во странство“, се заменуваат со зборовите: „се прилагаат за секој работник податоците од член 28 оддел под а), точ. 1 до 11 од Законот за евиденциите во областа на трудот“.

20. Во обрасците ИЗ-2, ИЗ-3, ПЗ-1, ПЗ-2, ПЗ-3 и ДР-1, рубриците: „Неквалификувани“, „Полуквалификувани и со нижо образование“, „Квалификувани и висококвалификувани“, „Со средно образование“, „Со вишо образование“ и „Со високо образование“ се заменуваат со рубриците: „Без училиште и 1. до 3. одделение основно училиште“, „4 до 7 одделение основно училиште“, „Основно осумгодишно училиште“, „Училиште за квалификувани и висококвалификувани работници“, „Други средни училишта“, „Виша школа“, „Висока школа, факултет и академија“.

21. Образецот ЕР-2 се менува и гласи:

Образец ЕР-2

Самоуправна интересна заедница за вработување

Место _____ Општина _____

Социјалистичка Република — Социјалистичка Автономна покраина _____

ПРИЈАВА ЗА ПОСРЕДУВАЊЕ ПРИ ВРАБОТУВАЊЕ ВО СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА

Реден број	ПРАШАЊЕ	ОДГОВОР	
1	2	3	
1.	Презиме и име		□ □ □ □
2.	Пол	1. Машки 2. Женски	□ □
3.	Ден, месец и година на раѓањето	Ден _____ месец _____ година _____	□ □ □ □
4.	Место на раѓањето	Место _____ Општина _____ СР-САП _____	□ □ □ □ □
5.	Училишна подготовка		□ □ □ □ □
6.	Занимање		□ □ □ □ □ □
7.	Дали ја регулирал воената обврска	1. Регрут-обврзник 2. Лице во резервен состав 3. Не е регрут-обврзник ни лице во резервен состав	□ □
8.	Дали има и странско државјанство и од кога	Друго државјанство што го примил _____ Датум на примањето на другото државјанство _____	□ □ □ □

1	2	3
9.	Последно живеалиште во Социјалистичка Федеративна Република Југославија	Место _____ Улица и број _____ Општина _____ СР-САН _____
10.	Живеалиште, односно престојувалиште во странство	Место _____ Улица и број _____
11.	Датум на заминувањето на привремена работа во странство	Дан _____ месец _____ година _____
12.	Какво вработување бара	_____
13.	Каде бара вработување	1. Во местото на своето живеалиште во СФРЈ 2. Во кое и да било место, но на територијата на општината 3. Во кое и да било место, но на подрачјето на заедницата за вработување 4. Во кое и да било место, но на територијата на републиката, односно автономната покраина 5. Во кое и да било место во СФРЈ
14.	Работи за чие вршење се оспособил со работа во странство	_____
15.	Степен на стручната подготовка што работникот го стекнал со работа во странство	1. Неквалификуван 2. Полуквалификуван (приучен) 3. Квалификуван 4. Висококвалификуван 5. Нижа подготовка 6. Средна подготовка 7. Виша подготовка 8. Висока подготовка
16.	Стручно образование што работникот го стекнал со работа во странство	_____
17.	Од кој датум може да го прифати понуденото вработување	_____
Место _____		_____
Датум _____		(потпис на подносителот на пријавата)

УПАТСТВО ЗА ПОПОЛНУВАЊЕ НА ПРИЈАВАТА
ЕР-2

1. Пријавата ја пополнуваат граѓаните на Социјалистичка Федеративна Република Југославија што се наоѓаат на привремена работа во странство, а кои сакаат да се пријават до својата самоуправни интересна заедница за вработување заради барање вработување во СФРЈ.

2. Пријавата се пополнува читливо, со мастило или со хемиски молив.

3. Во горниот лев агол од Пријавата се запишува називот на местото, општината, републиката, односно автономната покраина во која се наоѓа седиштето на самоуправната интересна заедница за вработување на чие подрачје работникот имал живеалиште односно каде што му престанал работниот однос пред заминувањето на привремена работа во странство.

4. На прашањата содржани во пријавата одговорите се даваат на следниот начин:

ПРАШАЊЕ НАЧИН НА ДАВАЊЕ ОДГОВОРИ

1. Да се запише презимето и името, по можност со печатни букви.

2. Да се заокружи бројот пред еден од одговорите дадени на десната страна од пријавата.

3. Да се запише денот, месецот и годината на раѓањето. Податоците да се земат од личната карта, патната исправа и сл.

4. Да се запише називот на местото, општината и републиката, односно автономната покраина во која е роден работникот.

5. Да се запише називот на последното училиште што работникот го завршил во СФРЈ (без училиште, 4, 5, 6, 7, 8. одделение основно училиште, гимназија, училиште за ученици во стопанство, техничко училиште — машински отсек, виша управна школа, правен факултет и др.).

6. Да се запише називот на занимањето со кое работникот се занимава во моментот на поднесува-

њето на пријавата (металостругар, бравар, ковач, земјоделец, јамски копач на јаглен, ѕидар, бетоширец, дрводелец, готвач во хотел, печач на керамика, столар, модел-столар, дестилатор, машиноводител на електрична локомотива, перач на улици, одачар, чистачка, технички цртач, административен референт, машински техничар, градежен инженер, правник, економист и др.). Ако работникот во моментот на поднесувањето на пријавата е невработен, ќе го наведе занимањето со кое се занимавал кога последен пат бил вработен.

7. Да се заокружи бројот пред еден од одговорите дадени на десната страна од пријавата.

8. Ако работникот, покрај државјанството на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, примил и некое друго државјанство, треба да го запише називот на државјанството што го примил и датумот на примањето на тоа државјанство. Ако работникот не примил друго државјанство, наместо одговор треба да стави црта (—).

9. Да се наведе називот на местото, улицата и бројот, називот на општината и републиката, односно автономната покраина во која работникот бил постојано населен пред заминувањето на привремена работа во странство.

10. Да се запише називот на местото, улицата и бројот каде што работникот живее во земјата на вработувањето.

11. Да се запише денот, месецот и годината кога работникот последен пат отишол на привремена работа во странство.

12. Да се наведе дали работникот сака да се вработи во организација на здружен труд во општествениот сектор, кај приватен работодавец или сака да отвори сопствен занаетчиски, угостителски, услужен или сличен дуќан или работилница. Потоа, да се наведе називот на занимањето, видот на работите и работните задачи што сака да ги врши во СФРЈ. Притоа наведеното занимање, работите и работните задачи треба да одговараат на стручната подготовка што работникот ја стекнал пред заминувањето на привремена работа во странство, односно во текот на вработувањето во странство.

13. Ако работникот сака да се вработи само во местото на домувањето во СФРЈ, треба да го заокружи бројот 1 на десната страна од пријавата. Ако би прифатил вработување и во местото на домувањето и во кое и да е друго место на територијата на својата општина, односно на подрачјето на самосуправната интересна заедница за вработување до која ја поднесува пријавата, треба да го заокружи бројот 2, односно бројот 3. Ако би прифатил вработување во кое и да е место на територијата на својата република, односно автономна покраина или во кое и да е место на територијата на СФРЈ, треба да го заокружи бројот 4, односно бројот 5, на десната страна од пријавата.

14. Да се запише називот на занимањето или да се опишат работите и работните задачи за чие вршење работникот се оспособил со работа во странство. При тоа треба да се земе предвид она занимање, работи и работни задачи за чие вршење работникот се оспособил во најголема мера, без оглед на работите и работните задачи што повремено ги вршил и што моментно ги врши.

15. Да се заокружи бројот пред еден од одговорите дадени на десната страна од пријавата. Притоа треба да се има предвид дека е во прашање стручната подготовка што е потребна за вршење на тие работи а која работникот ја стекнал со вршење на работите наведени како одговор на прашањето под редниот број 14. При давањето на одговорите треба да се има предвид и групата, односно категоријата во која биле определени работите што ги вршел работникот и врз основа на кои му била утврдена платата.

16. Да се запише називот на училиштето, курсот што работникот го завршил во текот на работата во странство, стручните испити што ги положил, дипломите и уверенијата што ги поседува за тоа и сл.

17. Да се запише датумот (ден, месец и година) од кој работникот може да го прифати вработувањето во СФРЈ што ќе му биде понудено.“

22. Досегашниот образец ЕР-2 може да се користи наместо новиот образец ЕР-2 во рок од пет години од денот на влегувањето во сила на ова упатство, со тоа што во тој образец ќе се даваат одговори на прашањата под ред. бр. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 13, 15, 16, 18, 21, 22, 23, 24, 25 и 26.

23. Ова упатство влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 1552/3
14 јули 1982 година
Белград

Претседател
на Сојузниот комитет за
труд, здравство и социјална
заштита,

д-р **Горје Јаковлевиќ**, с. р.

607.

Врз основа на член 30 ст. 1 и 3 од Законот за стандардизацијата („Службен лист на СФРЈ“, бр. 33/77 и 11/80), во согласност со сојузниот секретар за народна одбрана и со претседателот на Сојузниот комитет за енергетика и индустрија, директорот на Сојузниот завод за стандардизација пропишува

П Р А В И Л Н И К

ЗА ИЗМЕНА НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ТЕХНИЧКИТЕ НОРМАТИВИ ЗА ИЗГРАДБА НА ОБЈЕКТИ НА ВИСОКОГРАДБА ВО СЕИЗМИЧКИ ПОДРАЧЈА

Член 1

Во Правилникот за техничките нормативи за изградба на објекти на високоградба во сеизмички подрачја („Службен лист на СФРЈ“, бр. 31/81) во член 6 ставот 1 се менува и гласи:

„Оцена на сеизмичката опасност на одделни сеизмички подрачја при проскитирањето на објекти на високоградбата се врши според Привремената сеизмолошка карта на СФРЈ, што е отпечатена кон овој правилник и претставува негов составен дел. Таа карта е изработена врз основа на податоците за земјотресите што се случиле на територијата на Социјалистичка Федеративна Република Југославија.“

Член 2

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр 50-6998/1
26 април 1982 година
Белград

Директор
на Сојузниот завод за
стандардизација,

Вуканин Драгојевиќ, с. р.





608.

Врз основа на точка 3 став 1 од Одлуката за составот на сојузните комитети („Службен лист на СФРЈ“, бр. 26/78, 1/80 и 41/80), претседателот на Сојузниот комитет за земјоделство донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА СОСТАВОТ НА СОЈУЗНИОТ КОМИТЕТ ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВО

1. Се утврдува дека во Сојузниот комитет за земјоделство се делегираат:

а) од страна на определени сојузни органи на управата и сојузни организации, самоуправни организации и заедници и општествени организации во федерацијата, како нивни претставници и тоа:

1) од Сојузниот секретаријат за народна одбрана:

Антон Јуричиќ, полковник на ЈНА;

2) од Сојузниот секретаријат за пазар и општи стопански работи:

Сокољ Нимани, директор на Сојузната дирекција за резерви на прехранбени производи;

3) од Сојузниот завод за општествено планирање:

Сава Надрљански, директор во Сојузниот завод за општествено планирање;

4) од Интересната заедница на Југославија за економски односи со странство:

Томислав Атановски, делегат во Собранието на Интересната заедница на Македонија за економски односи со странство;

5) од Стопанската комора на Југославија:

Михаљ Шефер, член на Претседателството на Стопанската комора на Југославија;

6) од Здружниот сојуз на Југославија:

Лука Петковиќ, секретар на Здружниот сојуз на Југославија;

7) од Општото здружение за земјоделство и прехранбена индустрија:

Давид Гуник, претседател на Извршниот одбор на Општото здружение за земјоделство и прехранбена индустрија на Југославија;

б) од страна на извршните совети на собранијата на републиките и на извршните совети на собранијата на автономните покраини, како нивни претставници, и тоа:

1) од Извршниот совет на Собранието на Социјалистичка Република Босна и Херцеговина:

Стево Мирјаниќ, член на Извршниот совет и претседател на Републичкиот комитет за земјоделство и шумарство;

2) од Извршниот совет на Собранието на Социјалистичка Република Македонија:

Христо Христоманов, член на Извршниот совет и претседател на Републичкиот комитет за земјоделство и шумарство;

3) од Извршниот совет на Собранието на Социјалистичка Република Словенија:

Милан Кнежевиќ, член на Извршниот совет и претседател на Републичкиот комитет за земјоделство, шумарство и исхрана;

4) од Извршниот совет на Собранието на Социјалистичка Република Србија:

Никола Станиќ, член на Извршниот совет и претседател на Републичкиот комитет за земјоделство, шумарство и водостопанство;

5) од Извршниот совет на Саборот на Социјалистичка Република Хрватска:

Маријан Стрбашиќ, член на Извршниот совет и претседател на Републичкиот комитет за земјоделство, прехранбена индустрија и шумарство;

6) од Извршниот совет на Собранието на Социјалистичка Република Црна Гора:

Филип Огњеновиќ, член на Извршниот совет и претседател на Републичкиот комитет за земјоделство, шумарство и водостопанство;

7) од Извршниот совет на Собранието на Социјалистичка Автономна Покраина Војводина:

Петар Илиќ, член на Извршниот совет и покраински секретар за земјоделство, прехранбена индустрија и шумарство;

8) од Извршниот совет на Собранието на Социјалистичка Автономна Покраина Косово:

Александар Васиќ, член на Извршниот совет и претседател на Покраинскиот комитет за земјоделство, шумарство и водостопанство.

2. Ова решение влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 6535/1

26 јули 1982 година

Белград

Претседател
на Сојузниот комитет за
земјоделство,

д-р Милорад Станоевиќ, с.р.

609.

Врз основа на член 33 од Законот за пуштање на лекови во промет („Службен лист на СФРЈ“, бр. 9/81), Сојузниот комитет за земјоделство објавува

СПИСОК

НА ГОТОВИ ЛЕКОВИ ЗА УПОТРЕБА ВО ВЕТЕРИНАТА ЗА ЧИЕШТО ПУШТАЊЕ ВО ПРОМЕТ Е ДАДЕНО ОДОБРЕНИЕ ВО ПЕРИОДОТ ОД 1 МАЈ 1981 ГОДИНА ДО 30 ЈУНИ 1982 ГОДИНА

Во периодот од 1 мај 1981 година до 30 јуни 1982 година се издадени решенија за пуштање во промет на следните готови лекови за употреба во ветерината:

Реден број	Назив на лекот	Форма и пакување на лекот	Начин на издавање	Производител на лекот	Број и датум на решението за пуштање на лекот во промет
1	2	3	4	5	6
1	AMPICILLIN ad. us. vet.	Пулвис Кутула á 100 g и 1000 g	Се издава на рецепт	ЛЕК Товарна фарма- цевтских ин кемич- них izdelkov — Љуб- љана	7050/1 од 28. XII 1981

1	2	3	4	5	6
2	AMPIVET K ad. us. vet.	Суспензија Инјектор á 5 ml Кутија со 12 ин- јектори á 5 ml	Се издава на рецепт	ПЛИВА — Фармацеут- ско-хемијска, прехран- бена и козметичка ин- дустрија — Загреб	3864/1 од 28. XII 1981.
3	CEVAMYCIN P ad. us. vet.	Пулвис Кутија á 1,5 и 10 kg	„	ВЕТПРОМ — Београд, СЕВА — Париз, Фран- ција	1559/1 од 17. V 1982.
4	CHLORISONE FORTE ad. us. vet.	Солуција Шишенце á 100, 250 и 500 ml	„	„	1560/1 од 17. V 1982.
5	CLOPROSIN [®] -G ad. us. vet.	Солуција Кутија á 5 ам- пули x 2 ml	„	КРКА — Товарна здра- вил — Ново Место	1706/1 од 7. V 1982.
6	CLOPROSIN [®] -S ad. us. vet.	Солуција Кутија á 5 ам- пули x 2 ml	„	„	1707/1 од 7. V 1982.
7	COLDIM ad. us. vet.	Солуција Шишенце á 50, 100 и 250 ml	„	ВЕТПРОМ — Београд, СЕВА — Париз, Фран- ција	1561/1 од 17. V 1982.
8	CYSTORELIN [®] ad. us. vet.	Солуција Шишенце á 2 ml Кутија со 10 шишенца á 2 ml	„	„	62/1 од 17. V 1982.
9	DOKSAL ad. us. vet.	Пулвис Кеса á 100 и 100 g Вреќа á 25 kg	„	Ветеринарски завод — Суботица	7612/1 од 5. V 1982.
10	EKTANON ad. us. vet.	Емулзија Шише á 100 и 1000 ml	„	„	7613/1 од 5. V 1982.
11	ERGOTYL ad. us. vet.	Солуција Кутија со 10 ампули á 10 ml	„	ЛЕК — Товарна фар- мацевтских ин кемич- них izdelkov — Љуб- љана	7054/1 од 28. XII 1981.
12	FELIDOVAC [®] ad. us. vet.	Лиофилизира- на вакцина Кутија á 1 доза + 1 ml раство- рач Кутија со 10 x 1 доза вакцина + 10 x 1 ml разре- дувач	„	ЈУГОХЕМИЈА — Бел- град НОЕCHST, Франк- фурт, Маип, Западна Германија	7058/1 од 22. XII 1981.
13	FERRUM — ЛЕК 200 ad. us. vet.	Солуција Шишенце á 20, 50 и 100 ml	„	ЛЕК — Товарна фар- мацевтских ин кемич- них izdelkov — Љуб- љана	2239/1 од 17. V 1982.
14	FLUBACTIN [®] ad. us. vet.	Пулвис Кесе 100 g и 1 kg	„	КРКА — Товарна здра- вил — Ново Место	1708/1 од 7. V 1982.
15	GASTROGAL 10 ad. us. vet.	Солуција Шишенце á 50 и 100 ml	„	ГАЛЕНИКА — Фарма- цеутско-хемијска инду- стрија — Београд — Зе- мун	7055/1 од 28. XII 1981.

1	2	3	4	5	6
16	GLIKOSOL [®] ad. us. vet.	Солуција Шипце á 1000, 3000 и 5000 ml	Се издава без рецепт	ЗДРАВЉЕ — Фабрика фармацевтских и хе- мијских производа — Лесковац	3796/1 од 28. XII 1981.
17	КЛОКСАВЕТ М ad. us. vet.	Суспензија Инјектор á 5 ml Кутија со 12 ин- јектори á 5 ml	Се издава на рецепт	ПЛИВА — Фармацеут- ско-хемијска, прехран- бена и козметичка ин- дустрија — Загреб	3866/1 од 28. XII 1981.
18	LIZAT ВАКЦИНА ЗА ПРВЕН ВЕТАР НА СВИЊИТЕ ad. us. vet.	Суспензија Шипце á 20, 50 и 100 ml	"	Ветеринарски завод — Суботица	1564/1 од 27. IV 1982.
19	MARIVET ad. us. vet.	Лиофилизира- на вакцина Шипценце — ам- пула á 200, 500 и 1000 дози + по- требното коли- чество на разре- дувач	"	Ветеринарски завод — Земун	7109/1 од 28. XII 1981.
20	MONIL ad. us. vet.	Болуси Кутија á 24 бо- луса	"	ПЛИВА — Фармацеут- ско-хемијска, прехран- бена и козметичка ин- дустрија — Загреб	7107/1 од 28. XII 1981.
21	MONIL ad. us. vet.	Таблети Кутија á 50 таблети	"	"	7108/1 од 28. XII 1981.
22	NEO-VEZEMYSIN, со витамини ad. us. vet.	Пулвис Кесичка-ши- шенце á 20, 100 и 250 g	"	Ветеринарски завод — Земун	7065/1 од 28. XII 1981.
23	NITROFURAZON ad. us. vet.	Спреј Лимена бомби- чка á 160 и 200 g	Се издава без рецепт	ГАЛЕНИКА — Фарма- цевтско-хемијска индус- трија — Белград — Зе- мун	7056/1 од 28. XII 1981.
24	NOBI [®] — VAC EDS 76 ad. us. vet.	Суспензија Шипценце á 250 ml	Се издава на рецепт	ВЕТПРОМ — Белград, Werfft-Chemie, Wien, Австрија	7060/1 од 28. XII 1981.
25	NOBI [®] — VAC ИНАКТИВИРАНА ВАК- ЦИНА НА GUMBORO БОЛЕСТА ad. us. vet.	Емулзија Шипценце á 250 ml	"	"	2034/1 од 19. IV 1982.
26	NOBI [®] — VAC LT-K 88 ad. us. vet.	Суспензија Шипценце á 50 ml	"	"	7059/1 од 28. XII 1981.
27	NOBI [®] — VAC MAREK вакцина ad. us. vet.	Лиофилизира- на вакцина Шипценце á 1000 дози + разреду- вач — шипценце á 1000 ml	"	"	1714/1 од 19. IV 1982.
28	NOBI [®] — VAC ВАКЦИНА НА АТИПИ- ЧНА ЧУМА КАЈ ЖИ- ВИНАТА KLON 30 ad. us. vet.	Лиофилизира- на вакцина Шипценце á 500 и 1000 дози	"	"	2033/1 од 19. IV 1982.
29	OKSITETRACIKLIN ad. us. vet.	Пулвис Кутија á 100-и 1000 g	"	ЛЕК — Товарна фар- мацевтских ин хемич- ких izdelkov — Љуб- љана	7051/1 од 25. XII 1981.

1	2	3	4	5	6
30	OKSITETRACIKLIN со дезинфициенс ad. us. vet.	Пулвис Кутија á 100 и 1000 g Кутија со 50 ке- сички á 20 g	Се издава на рецепт	"	7052/1 од 28. XII 1982.
31	OKSITETRACIKLIN со витамини ad. us. vet.	Пулвис Кутија á 100 и 1000 g Кутија со 50 ке- сички á 20 g	"	"	7053/1 од 28. XII 1981.
32	PESCANYL B ad. us. vet.	Пулвис Кесе á 100 и 1 kg	"	КРКА — Товарна здра- вил — Ново Место	7615/1 од 7. V 1982.
33	SATAR B ad. us. vet.	Солуција Шпишенце á 500 и 100 ml	"	ЗДРАВЉЕ — Фабрика фармацеутских и хе- мијских производа — Лесковац	3793/1-од 28. XII 1981.
34	TIOSOL ad. us. vet.	Емулзија Шпишенце á 100 ml	"	Ветеринарски завод — Суботица	7614/1 од 5. V 1982.
35	TRIMETOSUL ad. us. vet.	Пенливи табле- ти Кутија á 10 та- блети	"	ПЛИВА — Фармацеут- ско-кемијска, прехран- бена и козметичка ин- дустрија — Загреб	4022/1 од 28. XII 1981.
36	ВАКЦИНА MSK ad. us. vet.	Суспензија á 500 ml	Се издава на рецепт како шталска вак- цини (на барање)	Ветеринарски завод — Суботица	1197/1 од 27. IV 1982.
37	ВАКЦИНА PARATIFA ЗА ГУЛАБИ ad. us. vet.	Суспензија Шпишенце á 20, 50 и 100 ml	"	"	1563/1 од 27. IV 1982.
38	VARVAPIN B ad. us. vet.	Димни таблетки Кутија á 30, 60 и 120 таблетки	Се издава без рецепт	КРКА — Товарна здра- вил — Ново Место	7616/1 од 7. V 1982.
39	VERAMIX ad. us. vet.	Сунѓер за ин- травагинална апликација Кутија á 20, 50 и 100 сунѓери + пластичен ап- ликатор + туба со антисептична паста	Се издава на рецепт	ТЕХНОСЕРВИС — Бел- град URJOHN, Брисел Белгија	1738/1 од 17. V 1982.
40	VEZEMYCIN растворлив прашок за животни ad. us. vet.	Пулвис Кесичка á 20 и 100 g Шпишенце á 250 g	"	Ветеринарски завод — Земун	7062/1 од 28. XII 1981.
41	VEZEMYCIN за несилки ad. us. vet.	Пулвис Кесичка-ши- шенце á 20 и 100 g	"	"	7063/1 од 28. XII 1981.
42	VEZEMYCIN за живина со дезифи- циенс ad. us. vet.	Пулвис Кесичка-ши- шенце á 20 и 100 g	"	"	7064/1 од 28. XII 1981.

Бр. 6537/1
27 јули 1982 година
Белград

Заменик-претседател
на Сојузниот комитет за земјоделство,
д-р Бранко Јовановиќ, с. р.

610.

Врз основа на член 33 од Законот за пуштање на лекови во промет („Службен лист на СФРЈ“, бр. 9/81), Сојузниот комитет за земјоделство објавува

СПИСОК

НА ПОМОШНИ ЛЕКОВИТИ СРЕДСТВА ЗА УПОТРЕБА ВО ВЕТЕРИНАТА ЗА ЧИЕШТО ПУШТАЊЕ ВО ПРОМЕТ Е ДАДЕНО ОДОБРЕЊЕ ВО ПЕРИОДОТ ОД 1 МАЈ 1981 ГОДИНА ДО 30 ЈУНИ 1982 ГОДИНА

Во периодот од 1 мај 1981 година до 30 јуни 1982 година се издадени решенија за пуштање во промет на следните помошни лековити средства за употреба во ветерината:

Реден број	Назив на помошното лековито средство	Форма и пакување на лекот	Начин на издавање	Производител на лекот	Број и датум на решението за пуштање на лекот во промет
1	2	3	4	5	6
1	АСЕТОТЕСТ ad. us. vet.	Таблети Шишенце á 100 и 200 таблети	Се издава без рецепт	Ветеринарски завод — Суботица	1198/1 од 27. IV 1982.
2	ANTIGEN НА КОКОШ- КИН ТИФ ad. us. vet.	Суспензија Шишенце á 5 и 10 ml	Се издава на рецепт	„	1199/1 од 27. IV 1982.
3	ANTIGEN НА ЛЕУКОЗА НА ГОВЕДАТА ad. us. vet.	Шишенце со ан- тиген на леуко- за á 5 ml Шишенце со кон- тролен позитив- ен серум на леукоза на го- ведата á 24 ml Шишенце со агар мешаница за 650 ml на Agar gel Кутија со 1 кон- тролен сет	„	ЈУГОХЕМИЈА — Бел- град НОЕЧНСТ, Франк- фурт, (Main), Западна Германија	7057/1 од 25. XII 1981.
4	CALIFORNIA MASTITIS TEST ad. us. vet.	Шишенце á 500 и 1000 ml	„	ГАЛЕНИКА — Фарма- цеутско-хемијска инду- стрија — Белград — Зе- мун	7033/1 од 20. XII 1981.
5	DIAREX ad. us. vet.	Пулвис Кесичка á 10, 50 и 250 g	Се издава без рецепт	ЗДРАВЉЕ — Фабрика фармацевтских и хе- мијских производа — Лесковац	3795/1 од 28. XII 1981.
6	MASTITIS REAGENS ad. us. vet.	Пластично ши- шенце á 500 ml	Се издава на рецепт	„	625/1 од 25. VI 1981.
7	MUKOVET ad. us. vet.	Прозирна веш- тачка слуз Туба á 100 g	Се издава без рецепт	Ветеринарски завод — Суботица	1200/1 од 27. IV 1982.

Бр. 6538/1
27 јули 1982 година
Белград

Заменик-претседател
на Сојузниот комитет за земјоделство,
д-р Бранко Јовановиќ, с. р.

611.

Врз основа на член 45 од Законот за Народната банка на Југославија и за единственото монетарно работење на народните банки на републиките и народните банки на автономните покраини („Службен лист на СФРЈ“, бр. 49/76 и 41/81), Советот на гувернерите донесува

ОДЛУКА**ЗА ПУШТАЊЕ ВО ОПТЕК НА КОВАНИ ПАРИ ОД 10 ДИНАРИ**

1. Народната банка на Југославија на 20 август 1982 година ќе пушти во оптек ковани пари од 10 динари, со обележјата што се утврдени во Одлуката за основните обележја на кованите пари од 25 и 50 пари и од 1, 2, 5 и 10 динари („Службен лист на СФРЈ“, бр. 40/81 и 19/82).

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

О. бр. 38

26 јули 1982 година
Белград

Претседател
на Советот на гувернерите
гувернер
на Народната банка на
Југославија,
Радован Макиќ, с.р.

УСТАВЕН СУД НА ЈУГОСЛАВИЈА**ОДЛУКА****ЗА ОЦЕНА НА УСТАВНОСТА НА ОДРЕДБИТЕ НА ТОЧКА 5 ОД ОДЛУКАТА ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА НАЈВИСОКИТЕ ЦЕНИ ЗА СИТЕ ПРОИЗВОДИ И УСЛУГИ И ЗА НАЧИНОТ НА ФОРМИРАЊЕТО НА ЦЕНИТЕ НА ТИЕ ПРОИЗВОДИ И УСЛУГИ**

1. Работната организација за промет со електротехнички стоки „Електроматеријал“ — Риека, поведе постапка пред Уставниот суд на Југославија за оценување на уставноста на одредбите на точка 5 од Одлуката за определување на највисоките цени за сите производи и услуги и за начинот на формирањето на цените на тие производи и услуги („Службен лист на СФРЈ“, бр. 67/81) со кои е пропишано дека организациите на здружен труд, што се занимаваат со работи на прометот на мало, односно на големо и со работи на прометот на производи и услуги од увоз, можат учеството за покривање на трошоците на прометот да го засметаат до апсолутниот износ што, според прописите, постоел на денот на влегувањето во сила на оваа одлука. Смета дека оспорената одредба не е согласна со одредбите на чл. 11, 12, 15, 17 и 256 од Уставот на СФРЈ според кои, работниците во здружениот труд управуваат со својот труд и со работењето на организациите на здружен труд и го уредуваат учеството во заеднички остварениот приход врз начелото на рамноправност, затоа што трошоците на прометот не зависат само од однесувањето на прометните организации и што со задржувањето на учеството на трошоците на прометот во продажните цени на постојниот апсолутен износ тие се доведуваат во нерамноправна положба со производствените организации на здружен труд.

2. Со оспорените одредби на Одлуката е уредено дека организациите на здружен труд што се занимаваат со работи на прометот на мало, односно на големо и со работи на прометот на производи и

услуги од увоз, можат учеството за покривање на трошоците на прометот да го засметаат до апсолутниот износ кој, според прописите, постоел на денот на влегувањето во сила на оваа одлука, со тоа што оваа одредба ќе се применува до денот на влегувањето во сила на прописот на надлежниот орган на општествено-политичката заедница за формирање на продажната цена во прометот на стоките на мало, односно на големо, односно за согласното применување на одредбите од Законот за основите на системот на цените и за општествената контрола на цените врз формирањето на цените на домашниот пазар на производите и услугите од увоз.

3. Оспорената одлука ја донесе Сојузниот извршен совет, врз основа на согласноста од надлежните републички и покраински органи, во границите на областувањето од член 61 став 1 во врска со член 83 точка 6 и со член 84 став 1 од Законот за основите на системот на цените и за општествената контрола на цените („Службен лист на СФРЈ“, бр. 1/80 и 33/80).

Со оспорената одлука, како со привремена општествена мерка е определено дека цените на сите производи и услуги не можат да го надминат нивото што, според важечките прописи, постоело до донесувањето на соодветните прописи за цените, па со нса и не се менуваат односите на производствените и прометните организации во поглед на учеството во продажните цени.

Определувањето на учеството на прометните организации во продажните цени на производите и услугите во апсолутни износи што постоеле на денот на влегувањето во сила на оспорената одредба е согласно со Уставот на СФРЈ и со сојузните закони, ако тоа е во согласност со усвоената политика на цените, што е предмет на оценување на целесообразноста на уредувањето на ова прашање, а не на оценување на уставноста.

Пропишаната мерка на општествената контрола на цените не е несогласна со одредбите на чл. 11, 12, 15 и 17 и 256 од Уставот на СФРЈ за правата на работниците во организациите на здружен труд да управуваат со трудот и со работењето на организациите, ниту со нса е нарушена пивната рамноправност во извршувањето на дејностите и во стекнувањето на доходот на единствениот југословенски пазар, а што се заснова врз дејствувањето на законитостите на пазарот и врз општественото насочување на стопанскиот и на општествениот развој и врз усогласувањето на односите на пазарот, ниту со нса се нарушуваат другите економски и општествени односи утврдени со Уставот на СФРЈ.

4. Уставниот суд на Југославија, врз основа на член 375 став 1 точка 3 од Уставот на СФРЈ и на член 29 од Деловникот на Уставниот суд на Југославија, на посебна седница одржана на 2 јуни 1982 година, донесе

Одлука

Се одбива предлогот да се утврди дека одредбите на точка 5 од Одлуката за определување на највисоките цени за сите производи и услуги и за начинот на формирањето на цените на тие производи и услуги се несогласни со Уставот на СФРЈ.

Оваа одлука Судот ја донесе во состав: претседател на Судот проф. д-р Александар Фира и судиите: Рамадан Враниќи, д-р Стана Гужик-Делевиќ, Славко Кухар, Воислав Ракиќ, Јаким Спировски, д-р Јосиф Трајковиќ, Мустафа Сефо, Иван Франко, Мијушко Шибалиќ и Душан Штрбац.

У-бр. 51/82
2 јуни 1982 година
Белград

Претседател
на Уставниот суд на Југославија,
проф. д-р Александар Фира, с.р.

ОДЛИКУВАЊА

У К А З

ПРЕТСЕДАТЕЛСТВОТО
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА
ЈУГОСЛАВИЈА

врз оноа на член 315 точка 8 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија одлучува да се одликуваат:

Од СР Србија

— за особени заслуги на полето на јавната дејност со која се придонесува на општиот напредок на земјата

СО ОРДЕН НА РЕПУБЛИКАТА СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ

Обрадовиќ Милутин Живојин, Пауновиќ Тихомира Миленко, Ункович Душана Момчило;

— за особени заслуги и постигнати успеси во работата од значење за социјалистичката изградба на земјата

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНИ
ЗРАЦИ

Марјановиќ Арсе Видан, Милосављевиќ Љубомира Драган;

— за особени заслуги и постигнати успеси во работата од значење за напредокот на земјата

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ

Антич-Јевтиќ Живота Радунка, Арнаутовиќ Салка Омер, Чурчиќ Душана Никола, Ђокиќ-Ристиќ Сима Олга, Ђорђевиќ Александра Милан, Игњатовиќ Миломир Миленко, Котиќ Зарија Чедомир, Лишанин Видоава Ђорђе, Марковиќ Милосава Милош, Миладиновиќ Тимотија Светислав, Мирчиќ Божидара Миливоје, Митровиќ Павла Драгутин, Петровиќ Светомира Ђорђе, Петровиќ Јована Светомир, Симиќ Добривоје Будимир, Смиљаниќ Илија Милан, Стојановиќ Радомира Михаило, Вучковиќ Милорада Јован, Згоњанин Јове Гавро;

— за заслуги и постигнати успеси во работата од значење за социјалистичката изградба на земјата

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНА
СВЕЗДА

Анатасијевиќ Милана Владимир, Аранђеловиќ Милуна Радиша, Аврамовиќ Драгомира Светислав, Берјановиќ Исидора Бранимир, Цветиновиќ Данила Радомир, Чорапиќ Драгутина Будимир, Чурчиќ Александар Слободан, Гавриловиќ Илије Радоје, Грбиќ Михајла Милован, Ивовиќ Милорада Сретен, Јанковиќ Владо Божидар, Јанковиќ Јакше Добривоје, Јанковиќ Богосава Јанко, Јоксимовиќ Миодра-

га Миолјко, Јотиќ Васе Чедомир, Јовановиќ Радоје Томислав, Јовичиќ Милорада Бранко, Карановиќ Раде Стеван, Корачин-Младеновиќ Милутин Радојка, Костиќ Јаблана Милосав, Костиќ Војислава Миодраг Ковачевиќ Благоје Стојан, Крџавац Дмитра Милосав, Марјановиќ-Ивановиќ Димитрија Вера, Михајловиќ Вукојев Божидар, Мијајловиќ Мирослава Бранимир, Милосављевиќ Стојана Миодраг, Миолшев Никола Мирослава, Миловановиќ Здравка Томислав, Нешиќ Живојин Миле, Пејовиќ Пере Алекса, Пецељ Ђорђа Угљеша, Периќ Видоја Божидар, Петровиќ Душана Мирољуб, Приштевац Шућурија Салих, Раденковиќ Сава Димитрије, Радвановиќ Светислава Миодраг, Радовиќ Петра Рајко, Раговиќ Сретена Војимир, Симиќ Александар Вукашин, Стојаковиќ Александра Радован, Стокиќ Павла Драган, Столиќ Драгољуба Бранимир, Шебез Богдан Симо, Тадиќ-Стојановиќ Милутина Радмила, Тодоровиќ Драгутина Драгомир, Тодоровиќ Љубише Гојко, Влашкалиќ Милорада Војислав;

— за особени заслуги на полето на јавната дејност со која се придонесува на општиот напредок на земјата

СО ОРДЕН НА РЕПУБЛИКАТА СО БРОНЗЕН ВЕНЕЦ

Голубовиќ Душана Марко, Недељковиќ Милорада Драган, Радош Шпире Дане, Тисосављевиќ Драгољуба Симиша;

— за заслуги и постигнати успеси во работата од значење за напредокот на земјата

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ

Албијаниќ Ђорђа Милош, Алексиќ-Живковиќ Адама Љубинка, Андриќ Драгољуба Сретен, Анојчиќ Пеје Стеван, Андриќ Живорада Војислав, Арсенијевиќ Ириве Омер, Бабиќ Јанка Светислав, Богдановиќ Гојка Стојко, Богдановиќ Предрага Зоран, Ваљ Јована Гојко, Вељиќ-Милићевиќ Светислава Станимирка, Војовиќ Драгојла Раденко, Бошковиќ Александра Радоје, Бозељац Крсмана Александар, Божаниќ Радета Јован, Брадиќ Радоја Милоје, Брадиќ Светислава Милоје, Будимировиќ Михајла Томислав, Бујиќ Гојко Драгутин, Булатовиќ Андрије Драгомир, Цветковиќ Петроније Љубомир, Цветковиќ Душана Стојмен, Цвијовиќ Војко Душан, Челиковиќ Милана Обрад, Ђириќ Владимира Вукман, Ђириќ Миладина Живадин, Чубура Дмитар Милиќ, Чупиќ Мирка Миодраг, Чурлиќ Владете Бранко, Даковиќ Сава Душан, Дамјановиќ Радојича Ратко, Даниќ Михаила Драгомир, Дашиќ Милосава Миленко, Дељанин Спасоја Драгослав, Диковиќ Луке Светислав, Димитријевиќ Гојко Томислав, Диниќ Живка Љубиша, Драговиќ Душана Мирко, Драговиќ Рајка Славољуб, Дукиќ Миливоје Драгомир, Ѓилас Драга Светко, Ђокиќ Зафира Петар, Ђоковиќ Василија Голуб, Дуриќ Станка Душан, Ђуриќ Велимира Богдан, Ђурђевиќ Саве Ђорђице, Ђуровиќ Јована Алекса, Елезовиќ Предрага Милорад, Ерега Ђуре Богдан, Филиповиќ Здравка Војо, Гајиќки Ђорђа Милутин, Гашпаревиќ Миодраг Стеван, Гавриловиќ Стевана Милош, Геров Спасе Герого, Глишиќ Милоша Раде, Гмитројиќ Добросава Томислав, Гогош Ђуре Илија, Голубовиќ Вељка Свети-

слав, Гвозденовић-Ђурђевић Данило Добрила, Гвозденовић Чедомира Ранко;

Игњатовић-Драженосвић Ивана Марија, Илић Вукоја Мирослав, Илић Станише Момчило, Ивановић Јована Милутић, Јанићијевић Ђорђа Богољуб, Јанковић Милоје Благоје, Јанковић Сретена Милош, Јанковић Живка Миролуб, Јанковић Витомира, Стеменко, Јаворац Кирко Велько, Јекић Мирка Борко, Јеротијевић Славка Вранко, Јевремовић Радмиле Спасенија, Јевтић Кристивоје Драган, Јоцић Витомира Радомир, Јокић Анте Милош, Јоловић Ратомира Ђорђе, Јотић Васа Чедомир, Јовановић Стевана Миленко, Јовановић Станоје Ранко, Јовановић Лука Саво, Јосић Чедомира Никола, Јовичић Радована Милан, Јовичић Маринка Велько, Караџић Спиро Томислав, Карановић Васа Драган, Карић Милосава Милун, Керкеш Антала Антал, Косановић-Косановић Никола Милка, Костић Чедомира Тихомир, Кошанин Русомира Радослав, Ковачевић Јована Крста, Ковачевић Миле Мане, Копачевић Милојка Миодраг, Ковачевић Среќка Мирослав, Красић Добривоја Предраг, Краснојевић Секуле Драгутић, Кривокапић Момчило Миодраг, Кривокућа Драгоја Драгољуб, Кридија-Шијац Марко Десанка, Кртић Радована Милован, Крунић Радисав Драган, Крушчић Петка Миодраг, Крушић Веселина Миливоје, Кубуровић Мирка Милован, Кврѓић Илије Вранко, Лазаревић Алексе Станиша, Лазендић Миодрага Остоја, Лазовић Обрада Милан, Лазовић Гвоздена Радош, Лечић Шпиро Стеван, Илић Воривоје Томислав, Лучић Недељка Андрија, Лукић Видоје Радован, Љубојевић Боже Иван, Максимовић Богољуба Владилан, Манић Велько Божићар, Маринковић Стампа Стојадин, Маринковић Миле Владимир, Маринковић Младена Вукашин, Маринковић Богољуба Живота, Марковић Вранка Добросав, Матић Радивоја Живан, Матановић Мијата Гаврило, Матовић Душана Миломир, Матовић Будимира Ратомир, Мекић Селма Илијаз, Мијаилевић Богољуба Љубомир, Мијатовић Драгиша Петар, Милановић Рафаила Милун, Милосављевић Драгише Миодраг, Милосављевић Витомира Мирко, Милосављевић Анта Момир, Милошевић Михајла Данило, Милошевић Видоја Светислав, Миловановић Благоја Ненад, Миловановић Добривоја Томислав, Милутиновић Станча Милосав, Милутиновић Милорада Среќко, Миљковић Аксентија Живадин, Мирковић Јована Крсто, Митановић Анђелка Петар, Митић Ђуре Драгољуб, Митровић Илије Милић, Младеновић Милуна Данило, Младеновић Станоја Илија, Мутавић Милисава Миломир;

Недељковић Радосава Јован, Недељковић Витомира Слободан, Недељковић Тихомира Видоје, Ненадић Саве Миодраг, Ненковић Милована Душан, Нешовановић Владимира Видоје, Никезић Милисава Драган, Николић Немање Јулијан, Николић-Игњатовић Ђураћ Петра, Николић Мирка Станко, Нишевић Илије Момир, Обрадовић Богољуба Предраг; Обрадовић Радоје Раде, Оцокољић Негослав Загорка, Орловић Дана Миле, Пантелић Србољуба Боривоје, Пантелић Чедомира Милош, Пантелић Миљана Радича, Пантовић Ратислава Милан, Пауновић Чедомира Момчило, Пауновић Јанка Драгутић, Павићевић Милутина Миодраг, Павловић Добросава Бранислав, Павловић Велимир Драгослав, Павловић Јанићија Душан, Павловић Борче Милан, Павловић Настаса Слободан, Павловић Драгомира Спасоје, Перишић Илије Крстан, Пешић

Младена Александар, Петрић Милана Богољуб, Петровић Видоја Љубодраг, Петровић Рајка Милан, Петровић Божићар Миленко, Петровић Драгољуба Радомир, Петровић Здравко Синиша, Петровић Миладина Живадин, Петровић Василија Живорад, Попов-Јевтић Јована Душанка, Поповић Милоша Чедомир, Прокић Новака Светислав, Прокић Мирка Живојин, Рабреносвић Рафаила Славко, Радаковић Јово Душан, Радисављевић Панте Светозар, Радисејевић Милована Љубо, Радловачки Чедомир, Томислав, Радосављевић Филимона Здравко, Радовић Рајка Драгомир, Радовић Петрачина Миладин, Радуловић Николе Милош, Рајачић Милета Стефан, Ракић Милосана Братислав, Ракић Богдана Лука, Ракичевић Стојана Момчило, Ракоњац Христивоја Бранислав, Рађеловић Лазара Миомир, Ранковић Радоја Радмило, Ранковић Станимира Велимир, Ристосвић Антонија Томислав, Ристић Војислава Љубисав, Ристивојевић Миливоја Михајло, Сарић Предрага Милорад, Савић Богдана Милорад, Савић Милана Родољуб, Савић Милутина Сретен, Селаковић Матије Божићар, Селечанин Бошка Љубисав, Солематин Ивана Иван, Спалевић Јефте Марко, Спасић Ђорђе Светислав, Сретеновић Пантелије Ђурђе Сретеновић Вучка Јован, Стајковић Радивоја Живојин, Станић Радоја Радован, Станковић Благоја Вукоман, Станојевић Борисава Томислав, Станојевић Михајла Живан, Степановић Љубомира Драгомир, Стевановић Стевана Милован, Стевановић Ђуре Стојан, Стојановић Лазара Драгољуб, Стојановић Зајић Млана Иванка, Стојановић Стојана Петко, Стојковић Драгомира, Александар, Стојковић Стојана Радивоје;

Шебез Трифуна Милорад, Шобот Недељка Славко, Табаковић Славка Томислав, Тателовић Мила Бошко, Теодосић Владимира Милорад, Тепачевић Душана Милан, Тесла Јанка Јовица, Тодић-Пандилоска Веселина Олга, Тодоровић Миодрага Милутић, Тодоровић Гвоздена Тодор, Тодоровић-Светозара Живко, Трајиловић Милице Томислав, Трајковић Мирка Љубомир, Трипуновић Томе Манојло, Васић Милисава Хранислав, Васић Драгише Вукомир, Вельковић Роксанде Тихомир, Веселиновић Мартина Марија, Вићентијевић Мирка Радомир, Видић Радомира Александар, Витомировић Витомира Драган, Владисављевић Богдана Милорад, Војиновић Душана Велимир, Војновић Недеље Милован, Врачар Марка Никола, Вранковић-Роковић Радивоја Смиља, Врндић Будимира Мирослав, Вученовић Стојана Драган, Вучковић Душана Живојин, Вукадиновић Мико Благоје, Вукајловић Радивоја Илија, Вукојевић Богосава Милован, Вукосављевић Драгомира Светислав, Вукосављевић-Петковић Василија Викторија, Вуковић Милоша Драгиша, Вуковић Крсте Радојица, Вуловић Добривоја Борисав, Вуловић Богића Грујица, Зафировић Ђорђе Рањел, Зечевић Богдана Душан, Зековић Радомира Петар, Згоњанин Душана Вукашин, ораја Никола Петар, Живковић Чедомира Божићар, Живковић Душана Живота, Живовић Марка Влајко, Жунић Петронија Раде;

— за залагање во социјалистичката изградба на земјата

СО МЕДАЛ ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД

Андрић Милорада Јовиша, Антонијевић Милана Миломир, Арсенијевић Богдана Драган, Берисавац

Миливоја Љубивоје, Цвејић Боривоја Милован, Драљача Николе Душан, Дубовац Бранислава Милош, Бурић-Бурсаћ Јована Стеванија, Филиповић Драгомира Милутин, Илић Момира Душан, Јокић Душана Алекса, Јусовић Османа Мујо, Керић Жарка Ђорђе, Кончар Јанка, Мирослав, Лазић Ненада Радомир, Максимовић Миленко Милија, Михајловић Светомира Новица, Миелусић Николе Милан, Мирновић Саве Радован, Мугуша Миол Јагош, Муминовић Сабита Ешреф, Николић Војин Ђирко, Николић Радомира Градмир, Пејчић Вукашина Драгон, Петровић Милана Момчило, Радоњић Милорада Милета, Салдојевић Симе Гураћ, Станисављевић Драгише Радомир, Стевановић Младомира Обрад, Стојановић Војислава Драгиша, Томић Драгутина Станимир, Трифуновић Живојина Владимир, Вељковић Милорада Властимир, Веселиновић Мартина Витомир, Војиновић Живојина Миодраг, Зечевић Богдана Слободан, Живковић Стевана Зоран;

— за заслуги и постигнати успеси во работата

СО МЕДАЛ НА ТРУДОТ

Алексић Милована Предраг, Андријанић Љубисава Живан, Антонић Рајка Богдан, Бајовић Новице Миле, Башић Сејфо Мирсад, Бендераћ Драга Слободанка, Бериша Ризе Метуш, Бериша Чеде Милинка, Благојевић Душана Владимир, Богдановић Драгосије Драгутин, Богдановић Животе Миланче, Боројски Анатолиј Александар, Џоља Едуарда Владо, Чикарић Младена Миленко, Дедић Милуна Славимир, Добрисављевић Добривоје Живко, Дугалић-Дјемановић Бранислава Љиљана, Ерегић Младена Радиша, Филиповић-Крстић Обрада Милица, Ивановић Недељка Драгутин, Јанковић Животе Анђелија, Јанковић Јанко Драган, Клашња Јове Милина, Корићанац Миодрага Радоје, Лазић Филипа Олга, Лукић Драгана Сретен, Марић-Ракић Миленко Нада, Марјановић Радомира Жарко, Маргетић Јована Бошко, Марковић-Костић Станимира Даница, Марковић Милутина Драгослав, Мићуновић-Марковић Светислава Драгиња, Мијајловић-Живковић Жарка Добрила, Милекић Велимира Радиша, Миленковић Милована Славиша, Милетић Крсмана Мирослав, Милосављевић Момира Милосав, Милошевић-Милошевић Радомира Миланка, Миљковић Уроша Радомир, Митић Живка Велимир, Митровић Здравка Љубиша, Муцић Костадина Драган, Николић Хранислава Мирко, Николић Десимира Зоран, Нокић-Мујчиновић Иљаза Михрија, Обрадовић Павле Властимир, Оцокољић-Бошњаковић Милојка Недељка, Пејић Јована Миомир, Перић Радмила Мирослав, Перић Животе Славољуб, Пешић Зарије Жика, Петровић Богољуба Раденко, Прита Душана Владимир, Радивојевић Слободана Миодраг, Радовановић Радоја Радомир, Радошевић Стеве Даница, Рашета Ђуре Милан, Рзбић Петра Слободан, Рецеповић Заима Мухо, Сивовић Драгољуба Радмила, Словић Душана Славко, Спасић-Јанковић Радича Јованка, Станојковић Драгомира Властимир, Стевановић Ђорђа Живојин, Сбојановић Боривоја Вујица, Стојиљковић Станојка Нада, Стошић Радоса

ва Петар, Шепшинац Борислава Радомир, Трифуновић Живојина Владимир, Васић Радише Чедомир, Вукић Нестин Новака Милица;

— за заслуги и постигнати успеси во работата врз општонародната одбрана

СО МЕДАЛ ЗА БОЕНИ ЗАСЛУГИ

Стевановић Вукоја Михајло, Стојменовић Милутина Станимир.

Бр. 34
30 април 1982 година
Белград

Претседател
на Претседателството
на СФРЈ,
Sergej Kraigher, с. р.

СОДРЖИНА:

	Страна
602. Правилник за мерките за сузбивање и искоренување на салмонелоза на перната живина — — — — —	1241
603. Правилник за мерките за сузбивање и искоренување на кокошкин тиф — —	1242
604. Правилник за мерките за сузбивање и искоренување на лептоспироза на животните — — — — —	1244
605. Правилник за мерките за сузбивање и искоренување на заразни болести на пчелите — — — — —	1245
606. Упатство за измени и дополнесија на Упатството за методолошките принципи за водење на евиденциите во областа на трудот и за средствата, начинот и роковите за доставување на пријави и извештаи — — — — —	1246
607. Правилник за измена на Правилникот за техничките нормативи за изградба на објекти на високоградба во сеизмички подрачја — — — — —	1249
608. Решение за утврдување на составот на Сојузниот комитет за земјоделство —	1252
609. Список на готови лекови за употреба во ветерината за чиешто пуштање во промет е дадено одобрение во периодот од 1 мај 1981 година до 30 јуни 1982 година —	1252
610. Список на помошни лековити средства за употреба во ветерината за чиешто пуштање во промет е дадено одобрение во периодот од 1 мај 1981 година до 30 јуни 1982 година — — — — —	1256
611. Одлука за пуштање во оптек на ковани пари од 10 динари — — — — —	1257
Одлука за оцена на уставноста на одредбите на точка 5 од Одлуката за определување на највисоките цени за сите производи и услуги и за начинот на формирањето на цените на тие производи и услуги — —	1257
Одликувања — — — — —	1258